



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 20 јули 1962
Скопје
Број 23 Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 80 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

94.

На основа член 46 од Законот за шумите („Службен весник на НРМ“ бр. 11/62), Извршниот совет донесува

УРЕДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ ГРАНИЦИТЕ НА ШУМИТЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Утврдувањето границите на шумите во општествена сопственост поблиску се одредува со одредбите на оваа уредба.

Член 2

Постапката за утврдување границите на шумите во општествена сопственост се покренува по предлог за утврдување границите на шумите во општествена сопственост, што го поднесува органот на управата надлежен за работите на имотно-правните односи на народниот одбор на општината.

Предлогот од претходниот став се поднесува до општинската комисија за утврдување границите на шумите (во понатамошниот текст: Комисија), која се состои од претседател и два члена и нивни заменици што ги именува и разрешува народниот одбор на општината на заедничка седница на обата собора.

Претседателот на Комисијата и неговиот заменик се именуваат од редот на судиите на редовен суд или на службениците на народниот одбор на општината што имаат правна спрема, еден член и неговиот заменик од редот на одборниците на народниот одбор на општината, а вториот член и неговиот заменик од редот на шумарските стручњаци.

Член 3

Предлогот за утврдување границите на шумите во општествена сопственост особено содржи:

- назив на местото каде се наоѓа шумата;
- поблизок назив на шумата каде минува предложената гранична линија;
- опис на граничната линија со поблиско означување правецот на линијата (река, поток, вододерина, вододелница, превој, патека, пат и сл.) и точките каде се менува правецот на линијата (стебло, камен, хумка, белези на километража, геодетски белези и сл.) и
- скица на граничната линија во приближна размера од 1:5.000 или 1:10.000 односно 1:25.000.

Член 4

Органот од член 2 став 1 на оваа уредба е должен еден примерок од предлогот за утврдување границите на шумите во општествена сопственост да достави до надлежниот јавен правобранител.

Јавниот правобранител може да поднесе до Комисијата барање за изменување на граничната линија.

Член 5

Комисијата е должна предлогот за утврдување границите на шумите во општествена сопственост да го земе во постапка најдоцна 30 дена од денот на неговиот прием.

Комисијата 30 дена пред одржувањето на расправата за утврдување границите на шумите ќе ги обавести на вообичаен начин сите држатели на шуми и другите заинтересирани лица за местото и времето кога ќе почне расправата и ќе ги покани да поднесат на расправата документи за сопственост или да понудат други доказни средства за сопственост на шумата. Во обавестувањето ќе се одреди каде заинтересираните ќе можат да остварат увид во предлогот за утврдување границите на шумите во општествена сопственост.

За местото и времето на почнувањето на расправата Комисијата е должна да го обавести надлежниот јавен правобранител.

Член 6

На расправата Комисијата ги запознава сите присутни со предлогот за утврдување границите на шумите и ги повикува да поднесат приговори и документи односно други доказни средства за сопственост.

Член 7

При расправувањето Комисијата ќе води сметка во границите на шумите во општествена сопственост да се опфатат сите шуми што по било која правна основа станале општествена сопственост како и оние за кои некое лице не прибавило право на сопственост по законски пат.

Член 8

По спроведената расправа Комисијата донесува решение со кое се утврдува општествената сопственост на шумата и нејзините граници. Во диспозитивот на решението се внесуваат податоците од член 10 став 2 од оваа уредба.

Решението од претходниот став се објавува на огласната табла на народниот одбор на општината и месната канцеларија.

Член 9

При работењето Комисијата сходно ќе ги применува одредбите од Законот за општа управна постапка.

Член 10

За текот на работата Комисијата води записник. Во записникот се внесува утврдената гранична линија на шумата со следните податоци:

- назив на шумата;
- подрачје на населбата и селото низ кое минува граничната линија како и точките каде се сече граничната линија на шумата со границата на општината;
- опис на граничната линија со назначување броевите на граничните белези (меѓници), опис на белезите (меѓниците), нивниот положај и меѓусебната оддалеченост;

Составен дел на записникот е скицата на утврдената гранична линија во приближна размера од 1:5.000 или 1:10.000 односно 1:25.000 во зависност од големината на шумата.

Член 11

Административните и техничките работи на Комисијата ги врши органот на управата надлежен за работите на имотноправните односи на народниот одбор на општината.

Член 12

Организациите, установите односно органите што стопанисуваат со шумите во општествена сопственост се должни, под надзор на органот на управата надлежен за работите на имотноправните односи на народниот одбор на општината, да ја одбележат утврдената граница на шумата во општествена сопственост со видни и трајни белези во рок од 6 месеци по правосилноста на решението од член 8 од оваа уредба.

Член 13

По завршувањето на постапката сите списи за утврдување граници на шумите во општествена сопственост, Комисијата ги предава на органот на управата надлежен за работите на имотно-правните односи на народниот одбор на општината.

Член 14

Правосилното решение за утврдување граници на шумите во општествена сопственост, органот на управата надлежен за работите на имотно-правните односи на народниот одбор на општината, го доставува до надлежните органи за спроведување на соодветни уписи во таписките книги односно за спроведување измени во катастарските книги.

Член 15

Секретаријатот за земјоделство и шумарство на Извршниот совет, по потреба, ќе донесе поблиски прописи за спроведување на оваа уредба.

Член 16

Оваа уредба влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1362/1

19 јуни 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

95.

На основа глава XVI, оддел I, точка 9 од Општествениот план за стопанскиот развој на Народна Република Македонија за 1961 година, во врска со точка II од Одлуката за распределба на средства од 1850 милиони динари одобрени на Републичкиот инвестиционен фонд со Одлуката на Сојузниот извршен совет за употреба на средствата од 8.000 милиони динари предвидени во Сојузниот општествен план за 1961 година за унапредување развојот на стопански неразвиените подрачја („Службен весник на НРМ“ бр. 26/61), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ЗА ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД ОД СРЕДСТВАТА ДАДЕНИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕРАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА

I. Став 2 на точка III од Одлуката за условите под кои ќе се даваат кредити за општествен стандард од средствата дадени на Републичкиот инвестиционен фонд за развој на стопански неразвиените подрачја („Службен весник на НРМ“ бр. 40/61) се менува и гласи:

„Средствата од точката I ќе се одобрат на Републичкиот општествен фонд за школство со интересна норма од 1% и рок за враќање кој не може да биде подолг од 30 години“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-996/2

15 мај 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с. р. Александар Грличков, с. р.

96.

На основа член 45 и 47 од Правилата на Фондот за задолжително реосигурување на земјоделските производители, Извршниот совет донесува

**ОДЛУКА
ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ИСТИОТ ФОНД**

I. Се оценуваат како законити:

1. Финансискиот план на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделските производители при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година, број 07-12/1 5.V.1962 година; и

2. Завршната сметка на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделските производители при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1961 година, број 07-12/1 од 5.V.1962 година.

II. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр 09-1058/1

6 јуни 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с.р. Александар Грличков, с.р.

97.

На основа член 70 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Извршниот совет донесува

**ОДЛУКА
ЗА ОЦЕНА ЗАКОНИТОСТА НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1961 ГОДИНА**

I. Се оценуваат како законити:

1. Завршната сметка на Фондот за долгорочно осигурување при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1961 година, број 07-1403/1 од 23.IV.1962 година;

2. Завршната сметка на Фондот за здравствено реосигурување за 1961 година, број 07-1402/1 од 23.IV.1962 година;

3. Завршната сметка на Републичкиот фонд за превентивна здравствена заштита за 1961 година, број 07-1405/1 од 23.IV.1962 година;

4. Завршната сметка на Фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1961 година, број 07-1404/1 од 23.IV.1962 година;

5. Завршната сметка на Фондот за одделна намена при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1961 година, број 07-1401/1 од 23.IV.1962 година.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 09-1052/2

6 јуни 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с.р. Александар Грличков, с.р.

98.

На основа член 66 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Извршниот совет донесува

**ОДЛУКА
ЗА ОЦЕНА ЗАКОНИТОСТА НА ФИНАНСОВИТЕ ПЛАНОВИ НА ФОНДОВИТЕ ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ ЗА 1962 ГОДИНА**

I. Се оценуваат како законити:

1. Финансовиот план на Фондот за долгорочно осигурување на Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година, број 07-1397/1 од 23.IV.1962 година;

2. Финансовиот план на Фондот за здравствено реосигурување за 1962 година, број 07-1396/1 од 23.IV.1962 година;

3. Финансовиот план на Републичкиот фонд за превентивна здравствена заштита за 1962 година, број 07-1395/1 од 23.IV.1962 година;

4. Финансовиот план на Фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година, број 07-1399/1 од 23.IV.1962 година;

5. Финансовиот план на Фондот за одделна намена при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година, број 07-1398/1 од 23.IV.1962 година.

II. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на НРМ“.

Бр. 09-1053/3

6 јуни 1962 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар, Претседател,
Филип Брајковски, с.р. Александар Грличков, с.р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20/8965 од 22 мај 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стојановски Стефан, роден на ден 21 март 1935 година во град Скопје, од татко Петар и мајка Славка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи Тодоровски.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (189)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8966 од 21 мај 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стојановска Загорка, родена на ден 3-XI-1937 година во с. Рожањ, Крушевска околија, од татко Станко и мајка Надежда, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Тодоровска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (190)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-8969 од 22 мај 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Халим Хавзи, роден на ден 14 мај 1936 година во село Семениште, Скопска околија, од татко Рустем и мајка Хава, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Хафни**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (191)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10214 од 9 јуни 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Манева Дафина, родена на 9 октомври 1938 година во с. Петрушино, Штипска околија, од татко Панев Гене и мајка Славка, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Пенева**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (192)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-10422/1 од 8 јуни 1962 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Гелов Трајче, роден на 27 април 1936 година во с. Дабниште, Титоввелешка околија, од татко Ристо и мајка Виданка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Василев**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (196)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-9227/1 од 15 јуни 1962 година, ја одобри промената на роденото име на Бансколиева Саиме, родена на 15 мај 1947 година во Штип, од татко Бансколиев Асан и мајка Малике, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Непла**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (197)

СУДСКИ ОГЛАСИ ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Ангелина Георгиева Митева, службеник од Битола, ул. „Солунска“ бр. 234, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Јордан Иванов

Митев, бив. службеник од Софија, НР Бугарија, а сега со непозната адреса.

Бидејќи тужениот Јордан е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 290/62. 193)

Германија Танасова Капетанова, по татко Спирова, од Битола, ул. „Блаже Рогозинаро“ бр. 4, поднесе до овој суд тужба за утврдување постоење на брак, против Танас Јошев Капетановски, а сега во неизвесност.

Бидејќи тужениот Танас е во неизвесност и со непозната точна адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 306/62. (195)

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН

При овој суд е подигната постапка за прогласување за неважен загубениот чек бр. 177007 на износ од 25.000 динари, издаден од Комуналната банка во гр. Ресен, на име Бојан Алексов Головада од село Златари, а на име потрошачки кредит.

Се моли секој што ќе го најде чекот да го предаде на овој суд, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас. Во противен случај, по истекот на горниот рок, чекот ќе биде огласен за неважен.

Од Околинскиот суд во Ресен, Р. бр. 136/62. (194)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 747, страна 305, свеска III, е запишано под фирма: Трговско претпријатие „Металургија“ од Белград — Претставништво во Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 21/а. Предмет на работењето на претставништвото е: склучување на договори за купување и продажба на стока во име и за сметка на претпријатието, а во рамките на одобрената дејност.

Претставништвото е основано од Работничкиот совет на Трговското претпријатие „Металургија“ од Белград, а согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 04-4974/1 од 5-IV-1962 година.

Раководител на претставништвото е Живко Непков.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 247/62. (537)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 617, страна 549, свеска II е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Петровец под бр. 05-3062/1 од 21-VII-1961 година кон Занаетчиското производно и услужно претпријатие „Универзал“ од село Р'жачино, Скопска околија, е припоен Угостителскиот дуќан „Излет“ од село Петровец.

Со решението бр. 05-2371/2 од 28-VII-1961 година на Народниот одбор на општината Петровец се проширува и дејноста на претпријатието така што во иднина дејностите градежната, комуналната и занаетчиската ќе ги обавува на целата територија на ФНРЈ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 528/61. (1181)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 465, страна 1294 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Угостителскиот дуќан „Излет“ од село Петровец, Скопска околија, бидејќи со решението на Народниот одбор на општината Петровец под бр. 05-3062/1 од 21-VII-1961 год. е припоен кон Занаетчиското производно услужно претпријатие „Универзал“ с. Р'жачино.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 529/61. (1182)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 68, страна 197 е запишано следното: На досегашните потписници на Претпријатието електроника и фина механика „Бран“ — Скопје и тоа: Јовановски Стојимир, шеф на сметководството, Матовски Владо, претседател на работничкиот совет, Живко Тодоровски, директор, и Црвенмицев Ристо им престанува правото за потпишување.

За директор на претпријатието е назначен, со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје под бр. 14812 од 18-XI-1960 година, Ставревски В. Борче. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник инж. Светислав Курапов, сметано од 27-VI-1960 г.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 451/61. (1235)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 481, страна 1344 е запишано следното: Досегашниот раководител на Занаетчиската задруга за Курчиско-крзнарски производи и услуги „Крзнар“ од Скопје Благоја Георгиевски, со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 173 од 31-I-1961 година е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на задругата, со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје бр.

199 од 31-V-1961 год., е назначен Драгановски Киро. Тој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со Милош Калиќанин, книговодител, сметано од 28-VIII-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 554/61. (1239)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 93, страна 267 е запишано следното: Досегашниот директор на Фабриката за бетонски производи „Карпош“ од Горче Петров, Никола Костовски, со решението на Народниот одбор на општината Горче Петров под бр. 3017/1 од 20-VI-1961 година, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на Фабриката, со решението на Народниот одбор на општината Горче Петров бр. 02-4301/1 од 25-IX-1961 година е назначен Штимац Душан, градежен инженер. Тој фабриката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначените потписници: инж. Димовски Тодор, шеф на градежната оператива, и Траполски Петар, шеф на финансиското книговодство, и стариот регистриран потписник Аврамовски Глигоров Симо, раководител на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 14-IX-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 569/61. (1257)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 181, страна 475 е запишано следното: Каме Димитар Гошев, досегашен шеф на сметководството на Лозаро-винарското претпријатие „Винојуг“ — Гевгелија, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на стопанско-сметководниот сектор е назначен Петар Ѓорѓи Минов. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Александар Николовски, шеф на комерцијалното одделение, и директорот Ванчо Карајанов, сметано од 18-IX-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 579/61. (1258)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 95, страна 259 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Куманово под бр. 04-11692/1 од 24-VIII-1961 година фирмата на Конфекционото претпријатие „Киро Фетак“ — Куманово во иднина се менува и ќе гласи: Фабрика за трикотаж и конфекција „Киро Фетак“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 587/61. (1259)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 478, страна 1332 е запишано следното:

Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје под бр. 04-10286 од 18-IX-1961 година седиштето на Заступништвото инострани фирми „Контактор“ Белград — Претставништво во Скопје, се преместува во Скопје од ул. „11 октомври“ бр. 13 на ул. „Кочо Рацин“ бр. 80.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 560/61. (1271)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 467, страна 1300 е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Претпријатието „Ладилник“ — Скопје и тоа: Велковски Благоја, раководител на стопанско-сметководниот сектор, Трајчев, Јордан, шеф на сметководството, д-р Димитар Димитров, директор, и Васковски Бојан, службеник, претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Милош Крцковски, пом. директор, сметано од 9-IX-1961 год.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 564/61. (1272)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 444, страна 1218, е запишано следното: Покрај досегашните потписници на Тутуновиот комбинат „Благој Деспотовски — Шовељ“ — Скопје и тоа: Лазо А. Виларов, директор на стопанско-сметководниот сектор, Стојче Костовски, директор на производството, Јосип Денона, директор на комбинатот, Славко Костурлиев, директор на производниот погон, и Никола Гончаров, шеф на финансиското книговодство, комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето и новоназначениот потписник Перо Тодоровски, раководител на комерцијалниот сектор, сметано од 16-IX-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 574/61. (1273)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 442, страна 1210 е запишано следното: Досегашниот директор на Трговското комисионо претпријатие „Напредок“ од Скопје Горѓи Јанковски, со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 7513 од 17-VII-1961 год., е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на претпријатието е назначен, со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 8368 од 31-VII-1961 година, Климе Кунгуловски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Илија Андоновски, книговодител, сметано од 19-IX-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 581/61. (1274)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 243, страна 641 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кале — Скопје под бр. 215 од 15-III-1961 година се намалува дејноста на Трговското мешано претпријатие за промет со индустриски стоки на големо „Југоуниверзал“ — Скопје со тоа што ќе престане да работи со откуп на земјоделски производи, а ќе работи исклучиво со мешани индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 310/61. (1275)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 210, страна 587 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Тетово под бр. 04-8864/1 од 4-IX-1961 година се проширува дејноста на Продавницата во Тетово на Фабриката за облекло „Напријед“ — Загреб во иднина и со: продавање на конфекција плетена и куса стока, како свои производи така и производи од други претпријатија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 575/61. (1281)

КОНКУРСИ

СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО ШТИП распишува К О Н К У Р С

1. За избор на наставници по следните предмети:

Еден професор или предавач на виша школа за предметот Педагогија и психологија на отсеците за предметна и одделенска настава;

Еден професор или предавач за предметот Методика во отсекоот одделенска настава;

Еден професор или предавач за предметот Француски јазик;

Еден професор или предавач за предметот Математика;

Еден професор или предавач за предметот Географија;

Еден хонорарен наставник од час (професор или предавач) за предметот Музичко воспитување со методика на отсекоот за одделенска настава;

Еден хонорарен наставник од час (професор или предавач) за предметот Општитехничко образование со методика на отсекоот за одделенска настава;

Еден хонорарен наставник од час (професор или предавач) за предметот Ликовно воспитување со методика на отсекоот за одделенска настава;

Еден хонорарен наставник од час (професор или предавач) за предметот Физичко воспитување со методика на отсекоот за одделенска настава.

2. За преизбор на наставници по следните предмети:

Двајца професори или предавачи по предметот Македонски јазик;

Двајца професори или предавачи по предметот Биологија;

Еден професор или предавач по предметот Физика;

Еден професор или предавач по предметот Историја;

Еден професор или предавач по предметот Француски јазик.

Кандидатите за звањето професор (постојан или хонорарен) треба да имаат завршено висока школска настава од втор степен, стручни трудови, добиено искуство во наставата или во струката и да покажуваат способност и самостојност во изведувањето на наставата.

Кандидатите за звањето предавач (постојан или хонорарен) треба да имаат завршено висока школска настава од втор степен, да владеат со проблемите на својата дисциплина и да имаат практично искуство и способност за изведување на наставата.

Со пријавата кандидатите треба да приложат: биографија, диплома за високо образование, список на објавените трудови или самите трудови ако се пријавуваат за звање професор на виша школа, согласност од установата дека ќе биде ослободен од должноста во случај на избор и извод од персоналниот лист.

Документите се поднесуваат до Секретаријатот на Педагошката академија во Штип до 25 август 1962 година. (871)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ СОВЕТОТ ЗА ПРОСВЕТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА „КИСЕЛА ВОДА“ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за управители во основните училишта „Кузман Јосифовски Питу“ и „13 ноември“ — Скопје

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: да имаат завршено филозофски факултет или педагошка академија со најмалку пет години служба во просветната струка.

Молбите со документите по член 31 од Законот за јавните службеници се доставуваат до Советот за просвета на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје.

Конкурсот трае до пополнувањето на работните места. (885)

ЗАВОДОТ ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ НА НРМ — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место **ВИШИ РЕФЕРЕНТ** за Службата електростопанство

Кандидатите треба да имаат завршено факултет, или средна спрема со најмалку 10 години работен стаж во струката.

Молбите со сите документи по член 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат во Заводот во рок од 15 дена од објавувањето на конкурсот. (886)

Врз основа на чл. 7 од Уредбата за работните односи и за наградувањето на уметничкиот персонал, Советот при Народниот театар — Битола за сезоната 1962/63 година

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Артисти на драма 1
 2. Артиски на драма 2
- Кандидатите ќе се примаат по пат на аудиција.

Поблиски информации преку управата на Народниот театар — Битола.

Рок за поднесување на молбите, со опис на досегашната работа и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, е 15 дена по објавувањето на конкурсот. Молбите се доставуваат до конкурсната комисија на Театарот. (887)

На основа Одлуката на Советот за просвета и култура на Народниот одбор на општината Драчево, за распишување на конкурси за пополнување на слободните места за наставниот и воспитниот кадар во школите, Отсекот за општа управа и општествени служби на НОО — Драчево, објавува

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за пополнување на слободните места на наставниот и воспитниот персонал во школите од подрачјето на Општината Драчево

I. Основно осумгодишно училиште „Климент Охридски“ — Драчево:

— наставник по музичко воспитување 1

II. Основно осумгодишно училиште „Перпарими“ — Студеничани:

— наставник по македонски јазик 1

— наставник по шиптарски јазик 1

— наставник по математика 1

— наставник по историја и географија 1

— наставник по биологија 1

III. Одделенски учители со изведување настава на шиптарски јазик:

1. Основно училиште с. Горно Количани 1

2. Основно училиште с. Драчевица 1

3. Основно училиште с. Вртекица 1

4. Основно училиште с. Палиград 1

5. Основно училиште с. Вражале 1

6. Основно училиште с. Смесица и Страхојадица — амбулантно 1

УСЛОВИ: За работните места под I и II завршена виша педагошка школа, а за работните места под III завршена учителска албанска школа.

Под точка III — 4 учителот покрај останатите припаджности добива посебен додаток за тешки услови.

Потребните комплетираны документи треба да се достават до школскиот одбор на соодветното училиште, најдоцна до 15-VIII-1962 год. Молбите што не ќе бидат комплетираны нема да се зимаат во разгледување. (987)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

I. За по еден стален наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач за следните предмети:

1. Специјално овоштарство
2. Ентомологија за овоштаро-лозарско производство и
3. Винарство.

II. За по еден хонорарен наставник во звањето редовен професор, вонреден професор, виши предавач, доцент или предавач за следните предмети:

1. Фабрикација на тутун и
2. Општо овоштарство.

III. За по еден асистент за следните предмети:

1. Поледелска механизација и
2. Геодезија.

Кандидатите што се пријавуваат за наставници треба да ги исполнат условите од член 170, 171 и 173 од Законот за високото школство на НРМ.

Рок за пријавување е 30 дена од објавувањето на конкурсот, а во колку местата не се пополнат во тој рок, конкурсот се продолжува до нивното пополнување.

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома и документи по член 31 од Законот за јавните службеници. Кандидатите јавни службеници поднесуваат и извод од службеничкиот лист. Покрај пријавата треба да се достави куса биографија со податоци за досегашната работа и службовањето на кандидатот, потврда од установата каде што е на служба дека нема материјални обврски спрема истата, список на научните и стручните трудови (до колку кандидатот ги има) и по еден примерок од самите трудови.

(931)

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА КОНОПИШТЕ, ТИТОВВЕЛЕШКА ОКОЛИЈА

распишува

К О Н К У Р С

за следните работни места:

1. Секретар на Народниот одбор на општината,
2. Шеф на Отсекот за стопанство, приходи и комунални работи,
3. Референт по земјоделие и шумарство.

УСЛОВИ: Под точ. 1) завршен правен факултет и положен стручен испит или завршена виша управна школа со положен стручен испит, под точка: 2) и 3) завршена виша земјоделска школа со положен стручен испит или завршена средна земјоделска школа со положен стручен испит и со практика над 5 години.

Молбите со куса биографија и документите по чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Конопиште, Титоввелешка околија, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

(932)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОПШТАТА БОЛНИЦА — ОХРИД

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Лекар — специјалист по педијатрија,
2. Лекар на специјализација по интерна медицина,
3. Лекар на специјализација по радиологија.

УСЛОВИ: под 2 и 3) да има положено стручен испит и да знае да се служи со веќе одреден странски јазик.

Настап на работа веднаш или по спогодба.

Личен доход за работното место под 1) по договор, а за работните места под 2) и 3) по Правилникот за личен доход.

Конкурсот трае сè до пополнувањето на работните места.

(988)

ИСПРАВКА

Во конкурсот на Општинскиот дом за народно здравје — Горче Петров, објавен во „Службен весник на НРМ“ бр. 20 од 30 јуни 1962 година, на страна 257, ред 6 одозгора место зборот „управник“ треба да стои „пом. управник“ и во ред 9 одозгора по зборот „има“ се додава зборот „над“.

СОДРЖИНА

Стр.

94. Уредба за утврдување границите на шумите во општествена сопственост — — 301
95. Одлука за изменување на Одлуката за условите под кои ќе се даваат кредити за општествен стандард од средствата дадени на Републичкиот инвестиционен фонд за развој на стопански неразвиените подрачја 302
96. Одлука за оцена на законитоста на финансискиот план на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделските производители и завршната сметка на истиот фонд — — — — — 303
97. Одлука за оцена законитоста на завршните сметки на Републичкиот завод за социјално осигурување за 1961 год. — — 303
98. Одлука за оцена законитоста на финансните планови на фондовите при Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје за 1962 година — — — — — 303